

Прилог 3. Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии		
1.	Наслов на наставниот предмет	Меѓународни односи со меѓународна полициска соработка
2.	Код	ФБОН 05
3.	Студиска програма	криминалист
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	Факултет за безбедност
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв
6.	Академска година / семестар	Трета/ 6 семестар
7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	<p>Цели на предметната програма се студентот да се стекне со следниве компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Да биде во можност (критички) да ги анализира различните облици на однесување на државите и другите меѓународни субјекти на меѓународен план, ▪ Да може да ги проучува основните тенденции на меѓународниот делување и да ги согледа перспективите на таквото делување (особено во областа на безбедноста) ▪ Да може да ја разбере улогата и одговорноста на меѓународните полициски организации и други договори на полициска соработка, и да учествува во работата на истите
11.	Содржина на предметната програма	<p>Настанок и развој на науката за меѓународни односи, Пристапи на проучување на меѓународните односи, Теории на меѓународните односи, Историски контекст: еволуција на меѓународната историја 1900-45/1945-90/ крајот на студената војна, Фактори и субјекти на меѓународните односи, Меѓународна заедница, Дејноста на државите во меѓународните односи: надворешна политика, безбедност-национална, меѓународна, сојузи на држави –НАТО, ЕУ, Начини и средства на општење во меѓународните односи: дипломатија, пропаганда, економски инструменти, воени инструменти- војна граѓанска војна, тероризам, Типови на меѓународни односи- рамнотежа на сила, студена војна, мирољубива активна коегзистенција, Новиот светски поредок- одржување на мирот и безбедноста и улогата на ООН. Историски развој на МПС, Принципи форми и методи на МПС, Улогата на меѓународните документи во создавање стандарди за МПС, Специјални услови кои ја олеснуваат МПС, Пречки за поголема МПС, Интеркултурални аспекти на полициската соработка, Меѓународни организации и</p>

		договори за МПС: Интерпол, Група Треви, Шенгенски договор, Европол, Европски полициски колеџ, Евроџаст, Фронтекс, Конвенција за регионална полициска соработка на земјите на ЈИ Европа (2006), СЕКИ, СТО, Регионален совет за соработка и др. регионални иницијативи, Перспективите на МПС.		
12	Методи на учење	Настава, вежби, консултации, презентации, семинарски, колоквиуми, самостојно учење		
13	Вкупен расположив фонд на време	150 часа		
14	Распределба на расположивото време			
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	45 часови
		15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	13 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	42 часови
		16.2	Самостојни задачи	50 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	80 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	10 бодови	
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)	до 50 бода		5(пет) (F)
		Од 51 до 61 бода		6(шест) (E)
		Од 61 до 71 бода		7(седум) (D)
		Од 71 до 81 бода		8(осум) (C)
		Од 81 до 91 бода		9(девет) (B)
		Од 91 до 100 бода		10(десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Според Правилникот за ЕКТС		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Евалуација –анкетирање на студентите		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		
		Ред.бр.	Автори	Наслов
		Издавач/година		
	1.	Пол Р.Виоти&Марк В. Каупи	Меѓунродни односи и Светска политика	
	2.	Radovan Vukadinovic,	Меѓународни политички односи	Zagreb, 2004

	3.	Џон Бејли и Стив Смит	Глобализација на светската политика Вовед во меѓународни односи	
	4.	Владо Камбовски	Правда и внатрешни работи на Европската унија,	Правен факултет, Скопје и “2-ри август С” Штип, 2005
	5.	Снежана Никодиновска-Стефановска	Меѓународни односи и меѓународна полициска соработка	(интерна скрипта во подготовка за учебник/учебно помагало) 2014
	6.			
22.2.	Дополнителна литература			
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Питер Хју	Поим за глобална безбедност	Табернакул, Скопје, 2009
	2.	Habenton V.,Thomas	Policing Europe, Cooperation, Conflict Control	M St.Martin’s Press, New York, 1995
	3.	Чарлс В.Кегли Јр.& Јудин Р.Виткоф	Светска политика, тренд и трансформација	Желнид, Београд, 2006